

Што е пријателство?

*Нашето пријателство не е голема
работа, составено е од милион
мали нешта.*



Кој ти е пријател?

Пријател е некој кој те сака, се грижи за тебе и те заштитува како да си член од семејството. Тој / таа ги познава твоите тајни, се смее на твоите глупави шеги и плаче со тебе. Тој / таа ги почитува твоите чувства и секогаш се обидува да те направи среќен.



Што добиваме од пријателството?

- ▶ Забава
- ▶ Различни начини за искажување на чувства
- ▶ Учиме нови вештини
- ▶ Разбрирање и поддршка
- ▶ Можност да се чувствуваме корисни
- ▶ Можност да бидете свои



Од што е составено доброто пријателство?

Заеднички интереси

Заеднички вредности

Доверба

Чест

Почит

Соработка



Сигурност

Поддршка

Разбирање

Чувствителност

Простување

Толерантност

Како да се спријателите?



Best
Friends
Forever

Одете таму каде што има луѓе - повеќето пријатели што ќе ги стекнете ќе бидат луѓе кои ги имаат истите интереси што ги имате и вие.

Не очекувајте совршенство во вашите пријатели - како и вас, и вашите пријатели ќе направат грешки понекогаш. Смејте се со нив за тоа, но не ги осудувајте.

Бидете весели, насмеани, не чекајте секогаш другата личност да ви се приближи.

Бидете свои - никој не е совршен. Вашите пријатели нема да очекуваат да бидете, па затоа најдобро е да си бидете само свои.

Бидете пријатели за себе - не се разочарувајте веднаш.

Како да се спријателите?



Best
FRIENDS
FOREVER

- Треба да знаете дека понекогаш нема да се согласувате со вашиот пријател - никој не се согласува цело време. Несогласувањата не треба да значат крај на пријателството.
- Дајте му на вашиот пријател простор - речиси секој сака да има малку време за себе си. Дајте му на вашиот пријател можност да има и други пријатели.
- Бидете пребирливи кога бирате нови пријатели - вистинските пријатели не треба да ве поттикнат да правите нешта што се штетни и против законот.
- Дозволете им на луѓето да знаат дека сте заинтересирани за нив. Не е убаво да зборувате само за себе; поставувајте прашања за нив.

What makes you a good friend?

Show gratitude

Be kind.

Keep promises.

Take turns & share.

Tell the truth.

Take the five finger friendship challenge.

What could you do to get better?